

**ШЕСТИОТ КОНГРЕС ПО ЧИСТА И ПРИМЕНЕНА ХЕМИЈА
НА СТУДЕНТИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА**

*Конгресот ќе биде организиран од страна на
Сојузот на хемичарите и технолозите на
Македонија*

**СОЈУЗОТ НА ХЕМИЧАРите И ТЕХНОЛОЗИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ

и

**ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ**

Организацијата на конгресот ја поддржа

**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ПРОГРАМА

PROGRAMME

Четвртток, 1 декември, 2005
Thursday, December 1st, 2005

9.30 Отворање на конгресот (амфитеатар)
Opening session

9.45 Пленарно предавање
Plenary lecture

P-1 Гордана Богоева-Гацева
За кристализацијата кај полимерите

Претседавач: Александра Бужаровска

P-1 Gordana Bogoeva-Gaceva
On crystallization of polymers

Chairman: Aleksandra Buzarovska

10.30 Коктел
Cocktail

Усни соопштења (сала Гунтеров)
Oral presentations

Претседавач: Бојан Димзоски
Chairman: Bojan Dimzoski

11.00 O-1 Марија Матевска, Рузица Јовановик
ХИТОЗАНОТ И АЛГИНАТОТ КАКО НОСАЧИ ЗА
ИМОБИЛИЗАЦИЈА НА *Saccharomyces cerevisiae*

11.15 O-2 Милена Дановска
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДРОГИ ВО РЕАЛНИ
ПРИМЕРОЦИ

**НАУЧЕН И
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР**

**SCIENTIFIC AND
ORGANIZING COMMITTEE**

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Анита Грозданов

PRESIDENT

Anita Grozdanov

ЧЛЕНОВИ

Владимир Ивановски
Весна Рафајловска
Валентина Павлова
Бојан Димзоски
Сандра Димитровска
Перица Пауновик
Марина Монковик
Александар Богоески
Самуил Малчевски
Петар Савов

MEMBERS

Vladimir Ivanovski
Vesna Rafajlovska
Valentina Pavlova
Bojan Dimzoski
Sandra Dimitrovska
Perica Paunovic
Marina Monkovic
Aleksandar Bogoesci
Samuil Maleevski
Petar Savov

Анотациите не се подвржнати на јазична лектура. Одговорноста е на авторите.

- 14.00 О-10 Бирхан Сефер, Горги Крајковски, Јасмина Георгиева
ПРОУЧУВАЊЕ НА ИНТЕРАКЦИЈИТЕ НА ТРИПЕПТИДОТ ГЛУТАТИОН СО ЈОНИТЕ НА НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ СО ПОМОШ НА КВАДРАТНО-БРАНОВА ВОЛТАМЕТРИЈА НА ВИСЕЧКА ЖИВИНА КАПКА
- 14.15 О-11 Тони Чамуровски
ЕКСТРАКЦИЈА НА КАПСАИЦИН ОД ЛУТА ПИПЕРКА (*Capsicum annuum L.*)
- 14.30 О-12 Марија Никова
ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ МЕТОД ЗА ДЕПОЗИЦИЈА И ВОЛТАМЕТРИСКО ПРОУЧУВАЊЕ НА СРЕБРЕНИ НАНОЧЕСТИЧКИ НА ГРАНИЧНАТА ПОВРШИНА ПОМЕГУ ДВЕ НЕМЕШЛИВИ ТЕЧНОСТИ
- 14.45 О-13 Дарко Димитров
ПРИМЕНА НА СИМУЛАТОРОТ SUPERPRO DESIGNER ЗА СИНТЕЗА НА ПРОЦЕСНА ШЕМА ЗА ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО НА СТАРТЕР КУЛТУРА
- 15.00 О-14 Соња Јовановска
ПОЛУКОНТИНУИРАНО БИОИЗВАРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД ПАМУК
- 15.15 О-15 Г.Ивановска
МОДИФИЦИРАНА МЕТОДА ЗА СИНТЕЗА НА БИС(Н-ФЕНИЛБЕНЗИМИДОИЛ) ДИСУЛФИД
- 15.30 О-16 Елена Атанасова
СИНТЕЗА НА МОНООЛЕОИЛГЛИЦЕРОЛ ВО СИСТЕМ СО И БЕЗ РАСТВОРУВАЧ СО ПОМОШ НА МИКРОБНА ЛИПАЗА ОД *CANDIDA RUGOSA*
- 15.45 О-17 Вангелица Поповска
БИОМОНИТОРИНГ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ОЛОВО, ЦИНК И КАДМИУМ
- 16.00 О-18 Ана Марјановиќ
THE KINETICS OF ALCOHOLYSIS OF SUNFLOWER OIL

- 11.30 О-3 Билјана Бујароска
МОЛЕКУЛРНО-ДИНАМИЧКИ СИМУЛАЦИИ НА АДЕНИН-ТИМИН И ГВАНИН-ЦИТОЗИН НЕКОВАЛЕНТНО СВРЗАНИ ДИМЕРИ
- 11.45 О-4 Жаклина Гуровска
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВИШИ АЛКОХОЛИ ВО ВИНА СО ПРИМЕНА НА ГАСНА ХРОМАТОГРАФИЈА
- 12.00 О-5 Филип Спасовски, Марта Гаќина
ЕЛЕКТРОХЕМИСКА СТУДИЈА НА ПРЕНОСОТ НА ЈОНИ НИЗ МЕМБРАНА ОД ХОЛЕСТЕРОЛ ФОРМИРАНА НА ГРАНИЧНАТА ПОВРШИНА ПОМЕѓУ ВОДА И НИТРОБЕНЗЕН
- 12.15 О-6 Ванчо Коцевски
ПОТЕНЦИЈАЛИ СО ДВОЕН МИНИМУМ ВО ХЕМИЈАТА – ЕГЗАКТЕН КВАНТНОМЕХАНИЧКИ ПРИСТАП КОН МОДЕЛИРАЊЕ НА РЕАКЦИИ НА ПРОТОН-ТРАНСФЕР КАЈ БИОХЕМИСКИ РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ
- 12.30 О-7 Марија Давчева
ЕДНОСТАВЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПРИОД ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОН-ТРАНСФЕР РЕАКЦИИ СО БИОХЕМИСКА ВАЖНОСТ
- 12.45 О-8 Јулијана Савиќ-Динева
ИСТРАЖУВАЊЕ СО ПОМОШ НА СОФТВЕРОТ SOFTIMAGE XSI V4.2 ЗД МОДЕЛИРАЊЕ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И СИМУЛАЦИЈА НА БИОПОЛИМЕРИТЕ ПЕКТИН И ЦЕЛУЛОЗА
- 13.00 О-9 Милена Јанкуловска
ОДНЕСУВАЊЕ НА ЦИТРАКОНСКА И ГЛУТАКОНСКА КИСЕЛИНА ВО СРЕДИНА НА ПЕРХЛОРИА КИСЕЛИНА
- 13.15 Ручек пауза
Lunch time
- Усни соопштенија (сала Гунтеров)
Oral presentations

Претседавач: Марина Монковиќ
Chairman: Marina Monkovic

Петок, 2 декември, 2005
Friday, December 2nd, 2005

- 10.00 Трибина
Примарни искуства од примената на ЕКТС, прашања и дискусија
- Слободанка Косева
ЗА ПРИМЕНАТА НА ЕКТС НА ТМФ
- Виолета Чепујновска
КВАЛИТЕТОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕКТС
- Дискусија
- 11.15 Кафе пауза
Coffee break
- Успи соопштенија (сала Гуштеров)
Oral presentations
- Претседавач: Марина Монковиќ
Chairman: Marina Monkovic
- 11.45 O-19 Александра Радовановиќ
ВОВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВНА ЕДИНИЦА ОД ОБЛАСТА НА ЕКОЛОГИЈА ВО НАСТАВАТА ПО ХЕМИЈА ВО IV ГОДИНА НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
- 12.00 O-20 Дијана Илоска
ЕФЕКТ НА ТИПОТ НА ПРОТЕИНУРИЈАТА ВРЗ ЧЕТИРИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВКУПНИТЕ УРИНАРНИ ПРОТЕИНИ
- 12.15 O-21 Елена Колчаковска
ИСПИТУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ЗЕОЛИТИ СИНТЕТИЗИРАНИ ОД ЛЕБДЕЧКИ ПЕПЕЛ СО УПОТРЕБА НА ИР МЕТОД
- 12.30 O-22 Миха Буклески
ЕКОНОМИЧЕН ДЕМОНСТРАТОР: ПРИГОТВИ ЕДНАШ, УПОТРЕБИ МНОГУ ПАТИ. И ФЕНОМЕНИ НА КОНТИНУИРАН ТЕРМОХРОМИЗАМ
- 12.45 O-23 Добрила Малеска

**ПРИМЕНА НА ГЕНЕТСКИ АЛГОРИТМИ ЗА РАЗВОЈ НА
КВАНТИТАТИВНИ СТРУКТУРА-АКТИВНОСТ РЕЛАЦИИ
КАЈ ХИВ-1 ИНХИБИРАЧКИ МОЛЕКУЛИ**

- 13.00 О-24 С.Крстева
**ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЛИНИЈА ЗА МОНТАЖА НА ЦИНС
ФАРМЕРКИ**
- 13.15 О-25 Јасмина Ќирковска
**ТИНДЕЛОВ ЕФЕКТ; РАЗЛИКА МЕЂУ ВИСТИНСКИ
РАСТВОР И КОЛОИДНО-ДИСПЕРЗЕН СИСТЕМ**
- 13.30 О-26 Владимир Николов, Магдалена Велчевска
**ТЕОРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА СТАБИЛНОСТА НА
1,2,3,4,5 ПЕНТАФЛУОРО- И 1,2,3,4,5
ПЕНТАХЛОРОЦИКЛОХЕКСАНСКИТЕ ИЗОМЕРИ**
- 13.45 Затворање на конгресот
Closing of the Congress.



Шестти Конгрес по чиста и применета хемија на
студентите од Македонија

1-2 декември 2005г. Скопје

O-24

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЛИНИЈА ЗА МОНТАЖА НА ЦИНС ФАРМЕРКИ

Автор: С. Крстева

Ментор: Г. Дембоски

Технолошко-Металуарски факултет Скопје
*ВИТАД. Штип

Цинс производите и покрај одредени осцилации во различни периоди заземаат значајно место во облекувањето на лукето. Во почетокот, цинс облеката се користела само како работна облека, а подоцна и како облека за слободно време. Денес цинс облеката се користи во секакви прилики па дури и во најсвечените а побарувачката по цинс облека во светски рамки е извонредно голема.

Конкуренцијата за конфекционирање на цинс облеката е исто голема. Се применуваат CAD/CAM системи, најнови шивачки машини со висок степен на автоматизација, се со цел да се остане конкурентен на пазарот и да се задржат купувачите.

За класична петоцебна цинс фармерка дадена е методологија на изработка и проектирана линија за монтажа со дневен капацитет од 350 единици. Преку технолошка анализа се дефинирани технолошките операциите и избрани средствата за работа. Потоа е изработен план за монтажа и план на технолошките операции. Во следната фаза е изработен планот на технолошкиот процес каде се утврдени потребниот број оперативци и машини за реализација на зададениот дневен капацитет. На крај е проектиран распоред на машините и опремата во линијата за монтажа.



Шестти Конгрес по чиста и применета хемија на
студентите од Македонија

1-2 декември 2005г. Скопје

O-24

DESIGNING BLUE JEANS ASSEMBLY LINE

Author: S. Krsteva

Mentor: G. Demboski

*Faculty of Technology and Metallurgy
VIT LTD STIP

Beside some oscillations in various periods of time, jeans takes significant place in history of human clothing. In the beginning jeans was used only as durable working garment and later as leisure wear. Today, jeans is used in any occasions even in most official, and the demand for jeans garment on the world scale is still high.

The competition for jeans manufacturing is also strong. To stay competitive on the market and to keep the client, manufacturers apply CAD/CAM systems and the most advanced types of sewing machines with high level of autoimmunization.

The aim of the paper is to present a technology and design a layout for setting up a production line for five pocket classic blue jeans for capacity of 350 units daily. In the process of technological analysis, the sewing operations are defined and the machines are matched to every single operation. Then, the manufacturing sections are defined and flow process chart and operation breakdown chart are created. The next stage is designing a correlation where the number of work stations and machines are defined for a realization of given daily capacity. The last stage is concerned with designing assembly line layout for given production space.